

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на  
Општината Битола  
излегува по потреба

[www.bitola.gov.mk](http://www.bitola.gov.mk)



Број 2, година XLV  
Среда, 26.02.2014  
Битола

e-mail: [bitola@t-home.mk](mailto:bitola@t-home.mk)

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## **ЗАКЛУЧОК за објавување на Заклучокот за усвојување Стратегијата на Локалниот економско-социјален совет**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Стратегијата на Локалниот економско-социјален совет, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/1  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05“), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 год., донесе

## **ЗАКЛУЧОК за усвојување Стратегијата на Локалниот економско-социјален совет**

1. Се усвојува Стратегијата на Локалниот економско-социјален совет.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-04/3  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## **ЗАКЛУЧОК за објавување на Заклучокот за усвојување Локален акционен план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2013-2016 г.**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Локален акционен план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2013-2016 г., донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/2  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05“), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 год., донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Локален акционен план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2013-2016 г.**

1. Се усвојува Локален акционен план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2013-2016 г.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-04/4  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Акциониот план за одржливост на програмите за ХИВ и туберкулоза кои се имплементираат во Општина Битола 2014-2016.**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Акциониот план за одржливост на програмите за ХИВ и туберкулоза кои се имплементираат во Општина Битола 2014-2016., донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/3  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05“), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 год., донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Акциониот план за одржливост на програмите за ХИВ и туберкулоза кои се имплементираат во Општина Битола 2014-2016.**

1. Се усвојува Акциониот план за одржливост на програмите за ХИВ и туберкулоза кои се имплементираат во Општина Битола 2014-2016.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-04/5  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Битола за 2014 година**

1. Ја објавувам Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Битола за 2014 година, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/4  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004 и 156/09) и член 22 и 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ број 10/2005), Советот на Општината Битола на седницата број 16 одржана на 24.02.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

**за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Битола за 2014 година**

#### Член 1

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2014 година донесена на седницата број 14 од Советот на Општина Битола одржана на ден 26.12.2013 година објавена во („Службен гласник на Општина Битола“ бр 18/2013), се врши измена и дополнување и тоа:

Членот 8 се брише.

#### Член 2

Во членот 15 после ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„Правниот основ согласно кој се врши исплата на парични награди на вработените на општинската администрација е членот 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 61 од Законот за државни службеници

(„Службен весник на РМ“ бр. 59/2000; 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003; 17/2004; 69/2004; 81/2005; 61/2006; 36/2007; 161/2008; 6/2009; 114/2009; 35/2010; 167/2010; 36/2011; 06/2012; 24/2012, и 15/2013), членот 4 од Правилникот за поблиски критериуми за доделување парична награда на државните службеници („Службен весник на РМ“ бр. 58/11), и членот 3 став 3 од Одлуката за утврдување поблиски критериуми за доделување парична награда на вработените во општинската администрација кои не се

државни службеници („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 02/10).

#### Член 3

Во членот 23 став (2) каде што стои текстот „Агенција за администрација“ се заменува со текстот „Министерство за информатичко општество и администрација“.

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-04/6

24.02.2014 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на Председател на Република Македонија**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на Председател на Република Македонија, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/5

26.02.2014 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

д-р Владимир Талески

Врз основа на член 78 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 63/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13 и 14/14), а во врска со

член 70 од Статутот на Општината Битола („Службн гласник на Општината Битола“ бр.10/05), Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година, донесе

## О Д Л У К А

### за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на Председател на Република Македонија

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат местата на кои е дозволено да се истакнуваат изборни плакати за избор на Председател на Република Македонија и се обезбедуваат еднакви услови за сите организатори на изборната кампања.

#### Член 2

Изборни плакати без надоместок дозволено е да се истакнуваат на следните места:

1. На ул. „11-ти Октомври“ од спојот со ул. „Јорго Османов“ до спојот со ул. „Широк Сокак“, лево покрај пешачката патека - (Ринг центарот).
2. Плоштадот „Гоце Делчев“, вдолж пешачкиот остров, меѓу паркингот и Домот на културата.
3. Пред Домот на Армијата.
4. Кај Спортската сала „Младост“, меѓу паркингот и ул. „Партизанска“.
5. Кај болницата на улицата „Партизанска“, пред зградата на „Шавриќ“ и кон новата зграда од левата страна на „Шавриќ“.
6. Во населбата „Брусничко-лавчанска“ ул. „Методија Андонов-Ченто“, на источната страна, на празниот простор спроти драгсторот.
7. На „Булевар 1-ви Мај“ од цвеќерницата „Икебана“ до мостот за кај СВР, вдолж пешачката патека.
8. Спроти Црвениот Крст на ул. „Филип Втори Македонски“.
9. Аголот пред стариот „Хеликоптер“ на ул. „Филип Втори Македонски“.
10. На ул. „Батаљон Стив Наумов“ пред Домот за средношколска младина.
11. На аголот на ул. „Филип Втори Македонски“ и ул. „Наум Н.Борче“, на страната на бензинската пумпа.

12. На аголот од ул. „Филип Втори Македонски“ и ул. „Прилепска“.
13. Спојот на ул. „Димитар Илиевски-Муратов“ и ул. „4-ти Ноември“, од двете страни.
14. Влезот на населбата „Карпош“ до ул. „Крањска“.
15. Паркот на ул. „Цар Самоил“ и ул. „Пецо Божиновски“.
16. Во населбата „Буковски ливади“, меѓу ул. „Апостол Здравевски“ и ул. „Митрополит Пелагониски Климент“.
17. На потегот зграда на ГП „Маврово“ и пред Македонска банка, на ул. „Прилепска“.
18. На ул. „Македонска фаланга“ - пат за Градскиот стадионот.
19. На ул. „Наум Наумовски Борче“ во правец на градинката.
20. Населба „Стрелиште“ празен простор пред станбените згради на ул. „Арон Ариести“, „Цане Бујуковски“ и „Минела Бабуковски“.

#### Член 3

Истакнувањето на изборните плакати за избор на членови на Советот и Градоначалник на Општината Битола, започнува од 24.03.2014 година.

На утврдените места, организаторите на изборната кампања можат да поставуваат свои подвижни паноа со залепени плакати распоредени во линија, на опишаните места од член 2 на оваа одлука, под услов да не се попречува видикот на другите паноа, но не повеќе од 3 паноа на една локација од секој организатор на изборната кампања.

#### Член 4

Без надоместокот изборни плакати можат да се истакнуваат на електрични столбови на висина над 3 метри.

Изборни плакати можат да се истакнуваат и на стамбени или други приватни објекти, со претходна согласност (одобрение) од сопственикот на објектот.

#### Член 5

Во селата од подрачјето на Општината Битола се дозволува без надоместок лепење на плакати на слободните површини

погодни за таква намена, односно на стамбени или други приватни објекти со претходна согласност (одобрение) од сопственикот на објектот.

#### Член 6

Не се дозволува лепење плакати на објекти и фасади под заштита, односно на културно-историски споменици, спомен обележја и бисти, телефонски и електрични кабли, како и на столбови од светлосна сигнализација-семафори.

#### Член 7

Дополнителните места за истакнување изборни плакати со надоместок се утврдуваат врз основа на барање од организаторот на изборната кампања по претходна согласност на Одделението за комунални работи и уредување на градежното земјиште.

Барањето за користење дополнителни места за истакнување паноа со изборни плакати се доставува најдоцна 3 дена пред денот определен за почеток на изборната кампања.

Висината на надоместокот се определува за секое истакнато пано согласно зонирањето утврдено во Програмата за уредување на градежното земјиште на Општината Битола и тоа:

за I -зона 15.000 ден.

II -зона 10.000 ден.

III -зона 5.000 ден.

#### Член 8

Организаторите на изборната кампања, во рок од 30 дена по завршувањето на изборите должни се да ги отстранат своите паноа и плакати од објектите и просторот.

#### Член 9

Непридржувањето кон утврдените места и определените услови повлекува казна за сторен прекршок според казнените одредби од Изборниот законик

#### Член 10

Надзорот над примената на оваа Одлука ќе го врши Општинскиот инспекторат.

#### Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на претседател на РМ, членови на Советот и Градоначалник на Општината Битола ( Сл.Гласник на Општина Битола Бр.01/09 ).

#### Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола”.

Бр.07-04/7

24.02.2014 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за начинот на користење на просториите во домовите на урбаните и месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за начинот на користење на просториите во домовите на урбаните и месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/6

26.02.2014 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

д-р Владимир Талески

Врз основа на член 82 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 63/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13 и 14/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

## **О Д Л У К А**

**за начинот на користење на просториите во домовите на урбаните и месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се регулира начинот на користење на просториите во домовите на урбаните и месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола.

### **Член 2**

На организаторите на изборната кампања на подрачјето на Општината Битола им се овозможуваат еднакви услови за користење на просториите на домовите на урбаните и месните заедници во Општината за одржување на своите предизборни собири.

### **Член 3**

Предизборните собири можат да се организираат во просториите на следните урбани и месни заедници:

Во градот:

„Даме Груев“, „Коле Лачето“  
„Борис Бастерот“, „Ѓорѓи Наумов“  
„Александар Туручцев“,  
„Панде Кајзерот“, „Тодор Ангелевски“  
„Јонче Мурцевски“, „Естреа Мара“  
„Таки Даскало“, „Стив Наумов“,  
„Димитар Влахов“, „Стево Патако“,  
„Ѓорѓи Сугарев“, „Блаже Рогозинарот“  
„Васко Карангелевски“,  
„Коле Канински“,

Во населените места:

с.Буково с.Породин,  
с.Брусник, с.Кукуречани,  
с.Лавци, с.Лопатица,  
с.Крклино с.Лисолај  
с.Логоварди, с.Црнобуки,  
с.Кравари, с.Црнеец,  
с.Поешево, с.Канино,  
с.Бистрица, с.Кажани,  
с.Барешани, с.Лера,  
с.Драгош, с.Рамна,  
с.Егри, с.Цапари.

### **Член 4**

Користењето на горенаведените простории во урбаните и месните заедници е без надоместок.

Организаторот на предизборните собири е должен просториите да ги користи како добар домаќин, а сите настанати штети ќе ги надомести на своја сметка во рок од 24 часа.

### **Член 5**

Дозвола за одржување предизборни собири ја дава одговорното лице во урбаната и месната заедница, организаторот на предизборниот собир во договор со одговорното лице во урбаната и месната заедница, обезбедува слободен термин за одржување на предизборниот собир. Организаторот на предизборниот собир е должен да достави барање до одговорното лице во урбаната и месната заедница, најдоцна 3 дена пред денот на одржувањето на собирот.

### **Член 6**

Користењето на просториите во урбаните и месните заедници за одржување на предизборните собири започнува од 24.03.2014 година.

### **Член 7**

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за начинот на користење на просториите во домовите на месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината

Битола („Сл. Гласник на Општината Битола“ бр. 03/2013).

### Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината“.

Бр.07-04/8  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Станбена заедница 4 и 2 Реонски центар Запад БЛОК 2 - Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Станбена заедница 4 и 2 Реонски центар Запад БЛОК 2-Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/7  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. Гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

## О Д Л У К А

### за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Станбена заедница 4 и 2 Реонски центар Запад БЛОК 2 - Општина Битола

### Член 1

Се прифаќа иницијативата поднесена од МПЦ Преспанско – Пелагониска епархија, за изработка на ДУП за Станбена заедница 4 и 2 Реонски центар Запад БЛОК 2-Општина Битола.

### Член 2

Финансирањето на постапката за изработка на ДУП за Станбена заедница 4 и 2 Реонски центар Запад БЛОК 2 - Општина Битола, ќе го врши подносителот на иницијативата.

### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/9  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом „Копанки“ - Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом „Копанки“ - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/8  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. Гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

**За прифаќање на иницијатива за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом „Копанки“ - Општина Битола**

#### Член 1

Се прифаќа иницијативата поднесена од Општина Битола, за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом „Копанки“ на КП бр.351 КО Магарево – Општина Битола.

#### Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ЛУПД за изградба на планинарски дом „Копанки“ на КП бр.351 КО Магарево - Општина Битола, ќе го врши подносителот на иницијативата.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/10  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член

54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом во с.Дихово - Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом во с.Дихово - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/9  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. Гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

**За прифаќање на иницијатива за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом во с.Дихово - Општина Битола**

#### Член 1

Се прифаќа иницијативата поднесена од ЕЗ „Сапунчица“, за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом во с.Дихово на КП бр.1046/1 КО Дихово – Општина Битола.

#### Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ЛУПД за изградба на планинарски дом во с.Дихово



на КП бр.1046/1 КО Дихово, ќе го врши подносителот на иницијативата.

### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/11  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/10  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 10 ,17,17-а став 1 и 2 и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

**за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола**

### Член 1

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола.

Границата на планскиот опфат се движи: на северозапад – по дел на граница на опфат на ДУП за Тумбе кафе, на североисток по осовина на улица „Иво Лола Рибар“, на југоисток – по осовина на улица „Буковска“, на југозапад – по дел на граница на опфат на ДУП за Тумбе кафе.

Опфатот на вака предложениот ДУП има површина од приближно 1,30 ха.

### Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола ќе го врши подносителот на иницијативата.

### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/12  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА ЗОНА „ТРИАГОЛНИК,, БЛОК 2 - Битола,**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА ЗОНА „ТРИАГОЛНИК,, БЛОК 2 – Битола, донесена на седницата на Советот

на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/11  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012, 55/13 и 163/13) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

## О Д Л У К А

за утврдување Нацрт ДУП за  
СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА ЗОНА  
„ТРИАГОЛНИК,, БЛОК 2 - Битола,

### Член 1

СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА ЗОНА „ТРИАГОЛНИК“ БЛОК 2 – Битола,

### Член 2

Со оваа одлука се менува чл. 1 став 2 од Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА ЗОНА „ТРИАГОЛНИК“ БЛОК 2 - Битола донесена со одлука на Совет на Општина Битола Бр. 07-21/9 од 19.06.2013 год. и објавена во Сл. гласник на Општина Битола гласи: Границата на планскиот опфат се движи: на север по осовина на ул. „Илинденска“ до пресечна точка со осовина на ул. „Максим Горки“ продолжува по осовина на ул. „Максим Горки“ до пресечна точка со осовина на ул. „Иван Милутиновиќ“ по осовина на ул. „Иван Милутиновиќ“ до пресечна точка со осовина на ул. „Едвард Кардељ“ по осовина на ул. „Едвард Кардељ“ до пресечна точка со осовина на ул. „Илинденска“ каде завршува опфатот.

### Член 2

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна презентација и јавна анкета.

### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/13  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/12  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. Гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО **Дихово** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.559/2КО Дихово
2. КП бр.652КО Дихово
3. КП бр.684/2КО Дихово
4. КП бр.693/3КО Дихово
5. КП бр.1088/7КО Дихово

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/14  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/13  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. Гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши

проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО Долно Оризари со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.930 КО Долно Оризари
2. КП бр.1071 КО Долно Оризари
3. КП бр.1074/1 КО Долно Оризари
4. КП бр.1158 КО Долно Оризари
5. КП бр.1160 КО Долно Оризари
6. КП бр.1651 КО Долно Оризари
7. КП бр.1757 КО Долно Оризари

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/15  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/14  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, ја донесе

### ОДЛУКА

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација**

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО Олевени со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.21/3 КО Олевени
2. КП бр.30/2 КО Олевени
3. КП бр.42/6 КО Олевени
4. КП бр.42/8 КО Олевени
5. КП бр.115/1 КО Олевени
6. КП бр.115/2 КО Олевени
7. КП бр.726 КО Олевени

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/16  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/15  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

### **ОДЛУКА**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО**

### **Буково во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО **Буково** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.152 КО Буково
2. КП бр.217 КО Буково
3. КП бр.429 КО Буково
4. КП бр.434 КО Буково
5. КП бр.4361/1 КО Буково

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/17  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација, донесена на седни-

цата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/16  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО Магарево со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.28/2 КО Магарево
2. КП бр.245/1 КО Магарево
3. КП бр.328/7 КО Магарево
4. КП бр.471 КО Магарево
5. КП бр.481 КО Магарево

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/18  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/17  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 24.02.2012 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на**

**бесправните објекти изградени во КО  
Брусник во идна урбанистичко планска  
документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО Брусник со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.96/2 КО Брусник
2. КП бр.100 КО Брусник
3. КП бр.110/2 КО Брусник
4. КП бр.137/1 КО Брусник
5. КП бр.137/2 КО Брусник
6. КП бр.137/6 КО Брусник
7. КП бр.145/2 КО Брусник
8. КП бр.166 КО Брусник
9. КП бр.183 КО Брусник
10. КП бр.188/2 КО Брусник
11. КП бр.188/5 КО Брусник
12. КП бр.189/1 КО Брусник
13. КП бр.189/2 КО Брусник
14. КП бр.189/7 КО Брусник
15. КП бр.189/9 КО Брусник
16. КП бр.724 КО Брусник

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/19  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување  
на потреба за донесување на  
урбанистичко планска документација со  
која ќе се изврши проширување на**

**планскиот опфат и вклопување на  
бесправните објекти изградени во КО  
Нижеполе во идна урбанистичко планска  
документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/18  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**

**За утврдување на потреба за донесување  
на урбанистичко планска документација  
со која ќе се изврши проширување на  
планскиот опфат и вклопување на  
бесправните објекти изградени во КО  
Нижеполе во идна урбанистичко планска  
документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО **Нижеполе** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.97/1 КО Нижеполе

2. КП бр.121/6 КО Нижеполе
3. КП бр.251 КО Нижеполе
4. КП бр.385/2 КО Нижеполе
5. КП бр.388/1 КО Нижеполе
6. КП бр.394/1 КО Нижеполе
7. КП бр.500 КО Нижеполе
8. КП бр.506/1 КО Нижеполе
9. КП бр.528/10 КО Нижеполе
10. КП бр.593/2 КО Нижеполе
11. КП бр.596/11 КО Нижеполе
12. КП бр.600/6 КО Нижеполе

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/20  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/19  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2012 година, донесе

### ОДЛУКА

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација**

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО Крстоар со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.33/1 КО Крстоар
2. КП бр.33/2 КО Крстоар
3. КП бр.59 КО Крстоар
4. КП бр.65/1 КО Крстоар
5. КП бр.66/2 КО Крстоар
6. КП бр.75/1 КО Крстоар
7. КП бр.75/3 КО Крстоар
8. КП бр.740/1 КО Крстоар
9. КП бр.740/2 КО Крстоар
10. КП бр.741 КО Крстоар
11. КП бр.745/2 КО Крстоар
12. КП бр.788/5 КО Крстоар
13. КП бр.799/2 КО Крстоар
14. КП бр. 807 КО Крстоар
- 15.КП бр.808/2 КО Крстоар



- 16. КП бр.897 КО Крстоар
- 17. КП бр.924/1 КО Крстоар
- 18. КП бр.925 КО Крстоар
- 19. КП бр.926 КО Крстоар
- 20. КП бр.927 КО Крстоар

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/21  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/20  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

## ОДЛУКА

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација**

## Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.137/1 КО Раштани (зграда 1, со намена Г)
2. КП бр.151 КО Раштани (зграда 1, со намена А)

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.07-04/22  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на**

**урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на собраќајната инфраструктура и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на собраќајната инфраструктура и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 24.02.2014 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-385/21  
26.02.2014 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 24.02.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на собраќајната инфраструктура и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на нова урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на собраќајната инфраструктура и вклопување на бесправниот објект изграден на КП бр.1621 (зграда бр. 1 и 2) во КО Битола 5 со намена Г3 во идна урбанистичко планската документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.07-04/23  
24.02.2014 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ „ 5/02, и член 128 , 132, 135 став 4 од Законот за основно образование, („Службен весник на РМ„ 103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13) Градоначалникот на Општината Битола донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за разрешување на ВД Директор на ОУ „Елпида Караманди,,**  
**Битола**

1. **Се разрешува Виолета Ангеловска** досегашен ВД Директор на Основното училиште „Елпида Караманди,, Битола од функцијата ВД Директор на училиштето заклучно со 14.02.2014 г.
2. Се задолжува разрешениот ВД Директор да изврши примопредавање на должноста со именуваниот ВД Директор согласно законските прописи.
3. Ова решение влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола,,.

**Образложение**

Со Решение за избор на ВД Директор на ОУ „Елпида Караманди,, Битола бр.08-1294/3 од 08.10.2013 година Виолета Ангеловска е избрана за ВД Директор на училиштето.

Со оглед дека по објавениот Јавен оглас за избор на Директор во училиштето, донесено е Решение за избор на ВД Директор се одлучи како во диспозитивот.

Примерок од решението да се достави до архивата на основното училиште, архивата на општинската администрација и на разрешениот ВД Директор .

**Упатство за правно средство :** Против ова Решение разрешениот ВД Директор има право на жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на Решението, **која жалба се доставува преку Градоначалникот на Општината до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.**

Бр.08-1538/4-2013  
14.02. 2014 год.  
Битола

ОПШТИНА БИТОЛА  
Градоначалник  
д-р Владимир Талески



Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ „ 5/02,) и член 135 од Законот за основно образование, („Службен весник на РМ„ 103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13) Градоначалникот на Општината Битола донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за именување на В.Д. Директор на ОУ „Елпида Караманди,,**  
**Битола**

1. За В.Д. Директор на Основното училиште „Елпида Караманди,, Битола се именува **Емилија Николовска - ВСС Педагошки факултет Одделенска настава со положен испит за директор во основно училиште**, вработена во основното училиште. Функцијата В.Д. Директор ја презема од 15.02.2014 година.
- 2 Се задолжува именуваниот ВД Директор да изврши примопредавање на должноста со досегашниот ВД Директор согласно закон.
- 3.ВД Директор ги врши работите до именување на Директор , но не подолго од 6 месеци од денот на неговото именување.
4. Ова решение влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола,,.

**Образложение**

Градоначалникот на Општината донесе Одлука за распишување на Јавен оглас за избор на Директор на основното училиште. Училишниот одбор распиша Јавен оглас . По објавениот Јавен оглас за избор на Директор во ОУ, Училишниот одбор достави предлог до Градоначалникот – бр.02-141/2 од 30.01.2014 и Записник бр. 02-141/1 од 30.01.2014, сето тоа со пропратен допис бр. 03-143/1 од 03.02.2014 г.заведено во општината Битола под бр. 08-1538/2 од 04.02.2014 г. со кој предлог за Директор на основното училиште е предложен и кандидатот Емилија Николовска - Педагошки факултет Одделенска настава со положен испит за директор во основно училиште, вработена во основното училиште. Имајќи го во предвид фактот што се распишани избори за Претседател на Република Македонија, а согласно добиеното Мислење од Државната комисија за спречување на корупцијата бр. 07-335/2 од 04.02.2014 година, се врши именување на ВД Директор, додека изборот на директор ќе се изврши по завршувањето на изборите.


Согласно член 135 од Законот за основното образование, Градоначалникот именува В.Д. Директор.

Од погоренаведеното се одлучи како во диспозитивот на решението.

Примерок од решението да се достави до архивата на основното училиште, архивата на општинската администрација и на именуваниот В.Д. Директор .

Бр.08- 1538/5-2013  
14.02.2014 год.  
Битола

ОПШТИНА БИТОЛА  
Градоначалник  
д-р Владимир Галески



## СОДРЖИНА

З А К Л У Ч О К за усвојување Стратегијата на Локалниот економско-социјален совет .....	25	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација.....	35
З А К Л У Ч О К за усвојување Локален акционен план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2013-2016 г. ....	26	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација.....	36
З А К Л У Ч О К за усвојување Акциониот план за одржливост на програмите за ХИВ и туберкулоза кои се имплементираат во Општина Битола 2014-2016. ....	26	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација.....	37
О Д Л У К А за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Битола за 2014 година.....	27	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација.....	38
О Д Л У К А за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на Председател на Република Македонија.....	28	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација.....	38
О Д Л У К А за начинот на користење на просториите во домовите на урбаните и месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола.....	30	О Д Л У К А За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ниждополе во идна урбанистичко планска документација.....	39
О Д Л У К А за прифаќање на иницијатива за изработка на ДУП за Станбена заедница 4 и 2 Реонски центар Запад БЛОК 2 – Општина Битола.....	31	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација.....	40
О Д Л У К А За прифаќање на иницијатива за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом „Копанки“ -Општина Битола	32		
О Д Л У К А За прифаќање на иницијатива за изработка на ЛУПД за изградба на планинарски дом во с.Дихово - Општина Битола.....	32		
О Д Л У К А за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола.....	33		
О Д Л У К А за утврдување Нацрт ДУП за СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА ЗОНА „ТРИАГОЛНИК„ БЛОК 2 – Битола, .....	34		
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација.....	35		

О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација..... 41

О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на собраќајната инфраструктура и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација ..... 42

Р Е Ш Е Н И Е за разрешување на ВД Директор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола ..... 43

Р Е Ш Е Н И Е за именување на ВД Директор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола ..... 44

ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА

**Издавач: Општина Битола**  
**тел. 047 234 234; 047 208 300**

Буџет на Општина Битола  
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.  
Д.Б. 4002996128471  
Приходна Шифра 725211